

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 93

13 мај 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1176. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи.....	2	како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците.....	2
1177. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на трансфер - листа на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап,		1178. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија со обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај.....	3
		Огласен дел	1-8

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1176.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 22 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

Член 1

Во Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18) во членот 8, зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „седум месеци“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

1177.

Врз основа на член 44 став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), министерот за информатичко општество и администрација донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ТРАНСФЕР - ЛИСТА НА МОЖНИ ПРЕЗЕМАЊА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, НАЧИНОТ НА ПРИСТАП, КАКО И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА И БЕЗБЕДНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на трансфер - листа на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/18), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Член 2-а

Заради пристап до податоците, на веб страницата на Министерството за информатичко општество и администрација се објавува извадок од трансфер – листа само со следниве податоци:

- ЕЛИБ (единствен личен идентификационен број) во Информациониот систем за управување со човечки ресурси;
- група, подгрупа, категорија и ниво на работното место на кое е распореден;
- општина во која се наоѓа работното место на кое е распореден;
- степен на образование;
- назив на образовна институција каде го стекнал образованието;
- насока на образованието;
- вкупно работно искуство;
- работно искуство во институцијата и
- матичен број на институцијата.“

Член 2

Во член 3 ставовите (3), (4) и (5) се менуваат и гласат:

„(3) Врз основа на поднесено барање кое ги содржи податоците од член 2 од овој правилник, освен податокот за датум на внесување на вработениот на трансфер - листата, евидентирањето на трансфер - листата се врши најдоцна 30 дена од денот на приемот на барањето од ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) Статусот на мобилноста на вработениот може да биде:

- слободен за преземање и
- преземен.

(5) Секоја промена на статусот од слободен за преземање во преземен, се евидентира во трансфер - листата, врз основа на известување од страна на институцијата во која вработениот е преземен, најдоцна пет работни дена од приемот на известувањето.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 12/2-1628/3
10 мај 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1178.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17, член 7 став (3) и член 101 став (9) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за снабдување со електрична енергија, УП1 бр. 12-25/19 од 5 април 2019 година на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 8 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ОБВРСКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КАКО УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА И ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО КРАЕН СЛУЧАЈ

1. На ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија (во понатамошниот текст: ЕВН ХОМЕ

ДОО Скопје), му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија, со обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, со обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје е должен да отпочне со снабдувањето со електрична енергија како универзална услуга и со снабдувањето со електрична енергија во краен случај од ден 1 јули 2019 година.

4. Се задолжува ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје најдоцна до датумот утврден во точка 3 од оваа Одлука до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да достави:

- Договор за користење на средства и обезбедување на сервисни услуги склучен помеѓу ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје и ЕВН Македонија АД Скопје;

- Договор за користење на средства и обезбедување на сервисни услуги склучен помеѓу ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје и Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје;

- Извештај за склучени договори со вработените во ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје; и

- Правилник за организација и систематизација на работни места на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје.

5. Во случај на неисполнување на обврските од точка 4 од оваа Одлука во утврдениот рок, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе донесе Одлука за одземање на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија, со обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-25/19
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ОБВРСКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КАКО УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА И ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО КРАЕН СЛУЧАЈ**1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**

ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија, со седиште на ул. 11-ти Октомври, бр.9, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Снабдување со електрична енергија, со обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај

3. Датум на издавање на лиценцата: 8 мај 2019 година

4. Датум на отпочнување со вршење на енергетската дејност: 1 јули 2019 година

5. Период на важење на лиценцата: 5 години од датумот на отпочнување со вршење на енергетската дејност

6. Датум на важење на лиценцата: 1 јули 2024 година

7. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-СНАБ-361-2019

8. Единствен матичен број: 7345216

9. Единствен даночен број: 4080019580790

10. Вид и обем на енергетската дејност што се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите и начинот под кои носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност снабдување со електрична енергија, со

обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај.

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди снабдување со електрична енергија како универзална услуга на домаќинствата и малите потрошувачи кои избрале да бидат снабдувани од него, во согласност со обврските утврдени со Законот за енергетика (во понатамошниот текст: носител на лиценца како универзален снабдувач). Носителот на лиценцата како универзален снабдувач набавува електрична енергија во Република Македонија и/или странство и тоа на пазарот на електрична енергија со билатерални договори, како и на организираниот пазар на електрична енергија, во количини потребни за задоволување на потрошувачката на потрошувачите коишто ги снабдува за периодот на важење на лиценцата, во согласност со Законот за енергетика, Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач, Правилата за пазар на електрична енергија и Правила за снабдување со електрична енергија.

Носителот на лиценцата при снабдувањето со електрична енергија во краен случај (во понатамошниот текст: носител на лиценца како снабдувач со електрична енергија во краен случај) е должен да врши снабдување на потрошувачите кои останале без снабдувач (кои не се домаќинства и мали потрошувачи) во случаите наведени во Законот за енергетика во период не подолг од 90 дена и по цени утврдени во согласност со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај, како и во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија и Правила за снабдување со електрична енергија.

11. Опис на условите и начинот на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност преку склучување на соодветни договори за купување на електрична енергија и снабдување со електрична енергија како универзален снабдувач и снабдувач со електрична енергија во краен случај.

12. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност на целата територија на Република Северна Македонија.

13. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата како универзален снабдувач

Носителот на лиценцата како универзален снабдувач со електрична енергија е должен да:

- работи во согласност со Законот за енергетика, Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач, Правилата за пазар на електрична енергија и Правила за снабдување со електрична енергија,

- обезбеди снабдување на домаќинствата и малите потрошувачи на целата територија на Република Северна Македонија, а кои не избрале да бидат снабдувачи од друг снабдувач,

- врши снабдување на домаќинства и мали потрошувачи коишто претходно биле снабдувани од друг снабдувач со електрична енергија, а останале без снабдувач,

- обезбеди снабдување и заштита на потрошувачите во оддалечени подрачја,

- обезбеди заштита на ранливите потрошувачи во снабдувањето со електрична енергија во согласност со Правила за снабдување со електрична енергија и Програмата за заштита на ранливите потрошувачи,

- ги применува цените за електрична енергија формирани во согласност со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај,

- ги информира потрошувачите за нивните права и условите под кои можат да бидат снабдувани од универзален снабдувач и за цената на електричната енергија,

- ги известува потрошувачите за условите за снабдување и цената на електричната енергија како и да ги информира за правото на промена на снабдувач,

- набавува електрична енергија согласно Правилата за набавка на електрична енергија на универзален снабдувач,

- ги објави на својата веб страница цените за снабдување со електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи,

- ги застапува правата и интересите на потрошувачите пред операторот на електродистрибутивниот систем во случај на барања за надоместок на штета настаната поради прекин или испорака на електричната енергија со намален квалитет,

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во Правилата за снабдување со електрична енергија,

- ги продава вишоците на набавената електрична енергија на транспарентен и недискриминаторен начин, а со цел вршење на оптимизација на своето работење,

- воспостави постапки за ефикасно решавање на приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,

- доставува до операторот на електропреносниот систем податоци за плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите;

- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид заштитата на доверливоста,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,

- обезбеди контакт центар, кадровски екипиран и технички опремен, преку кој на транспарентен начин ќе ги информира домаќинствата и малите потрошувачи за сите неопходни информации во врска со снабдувањето со електрична енергија.

14. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата како снабдувач со електрична енергија во краен случај

Носителот на лиценцата како снабдувач со електрична енергија во краен случај, е должен да:

- работи во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија и Правила за снабдување со електрична енергија,

- обезбеди снабдување на потрошувачите, освен на домаќинства и мали потрошувачи, кои останале без снабдувач,

- започне со снабдувањето на потрошувачите на денот и во часот наведен во известувањето од снабдувачот којшто го прекинал или престанал со снабдувањето,

- обезбеди снабдување со електрична енергија во краен случај кое не може да трае подолго од 90 дена,

- врши снабдување со електрична енергија во краен случај по цени утврдени во согласност со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај,

- ги објавува и ажурира цените по кои го врши снабдувањето во краен случај на неговата веб страница,

- достави известување на соодветниот оператор за прекин на испораката на електрична енергија за потрошувач којшто по истекот на рокот од 90 дена не склучил договор за снабдување со нов снабдувач,

- ги објавува на својата веб страница информациите на квартално ниво за:

- бројот на потрошувачи кои ги снабдува, број на потрошувачи чие снабдување е започнато и број на потрошувачи чие снабдување е прекинато,

- вкупната количина на испорачана електрична енергија и начинот на уредување на балансната одговорност,

- просечниот период на снабдување, и

- цените и начините на набавка на електрична енергија,

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во Правилата за снабдување со електрична енергија,

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат со својата потрошувачка,

- воспостави постапки за ефикасно решавање на приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,

- доставува до операторот на електропреносниот систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,

- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид заштитата на доверливоста,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,

- обезбеди контакт центар кадровски екипиран и технички опремен преку која на транспарентен начин ќе ги информира потрошувачите за сите неопходни информации во врска со снабдувањето со електрична енергија.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- вклучи во своето сметководство финансиски извештаи за енергетската дејност за чие вршење е должен да обезбеди јавна услуга, доколку во согласност со Законот за енергетика му е доделен надоместок за вршење на услуга од општ економски интерес согласно прописите за државна помош,

- изготви и објави финансиски извештаи и други извештаи за активностите и обврските во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија,

- достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ревидирани годишни финансиски извештаи за секоја дејност одвоено и да ги објави на својата веб страница.

16. Обврска за доставување на Годишен извештај

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) набавка и продажба на електрична енергија,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на опремата и системите во кои се содржат податоци за потрошувачите и преку кои се врши фактурирање и наплата, планирање и набавка на електрична енергија потребни за вршењето на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- остварување на обврската за обезбедување на јавни услуги,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

5) исполнување на обврските по склучените договори,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

17. Обврска за доставување на други извештаи, податоци и информации во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

18. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност.

19. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Носителот на лиценцата како универзален снабдувач е должен да им овозможи увид на податоците поврзани со сите реализирани трансакции во последните пет години од денот на регистрирањето како учесник на пазар на електрична енергија. на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, Комисија за заштита на конкуренција и Секретаријатот на Енергетската заедница.

Носителот на лиценцата како снабдувач со електрична енергија во краен случај, на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, Комисија за заштита на конкуренција и Секретаријатот на Енергетската заедница е должен да им овозможи увид на податоците кои се однесуваат на сите купопродажни на електрична енергија и дериватите со потрошувачи кои самостојно учествуваат на пазарот на електрична енергија, операторите на електропреносниот или електродистрибутивниот систем или операторот на пазарот за електрична енергија, договорени најмалку за период од последните пет години.

20. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата

Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

21. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019093